

Пресврт во политичката криза која ја зафати Република Македонија во последнава година, односно откако почна да се практикува таканаречениот политички дијалог меѓу четирите највлијателни политички партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА. Проблемите се делумно решени или надминати, се разбира, откако меѓународната заедница се чини дека на највулгарен можен начин му соопшти на нашиот политичко-државен врв дека следниот месец е клучен за НАТО аспирациите на Македонија. Што ќе значи дека нема повеќе време за "фемкање", глумење поголем лидер од другиот или, пак, патриот за партиски цели. Роковите безмилосно газат, и токму затоа се потребни конкретни решенија.

Нашиот Коко оди директно во Европа. Без биометриски пасош, без шенген виза, без да бара пари од европските претпристапни фондови, без да аплицира за членство во некоја посериозна зоолошка градина во Европа, без да преговара со останатите животинки од негов вид и, се разбира, без да се кандидира за тоа место. Оди директно во санаториум за животни во Холандија. Во Европа. Браво за Коко! Барем некој од Македонија, така лесно, без да исполнува секакви задачи, отиде во Европа.



ВЛАДЕЈАЧКАТА КОАЛИЦИЈА ВО ИМЕ НА НАТО ПОПУШТИ ПРЕД ОПОЗИЦИЈАТА

ШЕКЕРИНСКА ДА ГРУЕВСКИ СЕРИО

Шимпанзото Коко, од нашата таканаречена Зоолошка градина, е во тешка депресија. Му се препорачува итна ресоцијализација во Холандија. Таму се очекува нашиот Коко да си најде другарчиња, а можеби и девојка, која ќе го излекува од тешката депресија во која западнал во текот на изминативе осум години. Практично, самотијата речиси и да го убила. Замислете, Коко паднал во депресија, затоа што бил осамен. Дури немал ни со кого да се искара, а не, пак, да другарува. Едноставно немал никакво друштво. Бил сам, затворен во кафез цели осум години, и оставен посетителите да го гледаат низ тешките решетки. Сепак, Коко имал среќа. Некој забележал дека е болен, и се понудил да го лекува во сериозни институции за депресија. Да го врати во живот, да го ресоцијализира, и секако да го подготви за евентуално некогашно враќање на Балканот, односно во скопската Зоолошка градина.

Да! Токму така, нашиот Коко оди директно во Европа. Без биометриски пасош, без шенген виза, без да бара пари од европските претпристапни фондови, без да аплицира за членство во некоја посериозна зоолошка градина во Европа, без да преговара со останатите животинки од негов вид и, се разбира, без да се кандидира за тоа место. Оди директно во санаториум за животни во Холандија. Во Европа. Браво за Коко! Барем некој од Македонија, така лесно, без да исполнува секакви задачи, отиде во Европа. Па, макар било тоа и поради депресија. Или, можеби тоа е клучната

причина? Депресијата!?

Делува неверливо, поради депресија некој да оди директно во Европа. Бидејќи, ако тоа беше сериозна причина, ние одамна требаше да бидеме дел од европското семејство, пред сè, поради фактот што половина од работоспособното население во Република Македонија веќе долги години е во тешка депресија. Но, и долги години е во државата, при тоа без да има можност да излезе од неа, иако барем половината ги исполнуваат сите потребни услови за да ја напуштат земјата. Се разбира, оние услови кои се однесуваат за луѓето, почнувајќи од пасош, виза, гарантни писма... и секако депресија. Но!

Доаѓаат посветли денови. Наскоро и ние ќе можеме да одиме во Европа без да исполнуваме посебни услови, односно кога ќе си ја завршиме домашната задача, која се мачиме да ја напишеме долги години. Ни останува да се обидуваме да ја решиме европската равенка, но по сè изгледа успеавме да ја решиме онаа другата, НАТО равенката со неколку непознати. Барем така нè убедуваат нашите политички елити, кои по една година упорно паѓање на секој испит во Клубот на пратениците, конечно успеаја да ја решат. Сега велат дека таа била лесна, но професорите не биле доволно строги со нив. Но, по конечната закана од странските професори дека дефинитивно нема да ја поминат годината, политичкиот естаблишмент во Македонија одеднаш ја разбра равенката, и конечно по шест часа делумно ја реши.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

НАТО РАВЕНКАТА ПРЕД РЕШЕНИЕ!

Да, конечно решение, односно пресврт во политичката криза која ја зафати Република Македонија во последнава година, односно откако почна да се практикува таканаречениот политички дијалог меѓу четирите највлијателни политички партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА. Проблемите делумно се решени или надминати, се разбира, откако меѓународната заедница, се чини на највулгарен можен начин, му соопшти на нашиот политичко-државен врв дека следниот месец е клучен за НАТО аспирациите на Македонија. Што ќе значи дека нема повеќе време за "фемкање", глумење поголем лидер од другиот или, пак, пат-

риот за партиски цели. Роковите безмилосно газат и токму затоа се потребни конкретни решенија, што ќе ја натеераат меѓународната заедница да го промени мислењето за нас, односно во своите извештаи да забележи напредок во фамозниот владино-опозиционен политички дијалог.

Токму затоа веројатно и конечно се случи. Успешна лидерска средба, на која беа договорени повеќето од прашањата, за кои власта и опозицијата цела година не можеа да најдат одговори. Премиерот Никола Груевски, претседателот на ДПА, Мендух Тачи, и лидерите на опозицијата, Радмила Шекеринска од СДСМ и Али Ахмети од ДУИ, успеаја да премостат некои од досегашните разлики. На седница на Собранието на Република Македонија се донесе Законот за фамозниот Комитет за односи меѓу заедниците, но се усогласени спи-



НАШИОТ КОКО ЗАМИНА ВО ЕВРОПА. НА РЕД Е МАКЕДОНИЈА!

сокот и бројот на закони, кои ќе се носат со Бадентерово мнозинство. Тој останува да биде 45, иако опозиционата ДУИ типуваше на 46, бидејќи инсистираше во овој список да се внесе и законот за употреба на јазиците. Сепак, конечна одлука е ова горливо прашање да се решава со посебна одредба, која предвидува во иднина сите закони кои се поврзани со јазикот и со културата на етничките заедници да се носат со Бадентерово мнозинство.

На шестчасовната средба на политичките лидери договор падна и во рок од две седмици да се најде решение за испразнетото место во Судскиот совет, додека за Јавното обвинителство се одлучи да биде прифатен предлогот на СДСМ, што може да се смета за победа на оваа политичка партија над владејачката. Сепак, останаа различните ставови за законот за употреба на јазиците, и тој за закон за пензии за борците на ОНА, кои сè уште не се надминати, иако последниот рок за компромис за овој закон е до февруари наредната година.

Се чини дека оваа средба беше последниот воз на власта и на опозицијата, за конечно да сфатат дека веќе немаат време за маневрирање, или за тренирање нерви. Самитот на НАТО е многу поблизу отколку што мислат и едните и другите, и веројатно токму затоа се одлучија да направат компромис или, пак, отстапки. Ваквиот став не го сокри ниту премиерот Никола Груевски, кој јавно соопшти дека не станува збор за компромис, туку за класична отстапка во корист на опозицијата, сè со цел да не се испушти историската шанса наредната година Република Македонија, да стане полноправна членка на НАТО. Останатите преговарачи во дијалогот, односно опозицијата излегоа задоволни од шестчасовната средба, бидејќи се прифатија поголемиот дел од нивните забелешки и предлози.

ДЕ КОМПРОМИС, ЗНА ОТСТАПКА



АХМЕТИ И ГРУЕВСКИ СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА ПАКЕТОТ ЗАКОНИ ЗА ЕУ

БОРЦИТЕ НА ОНА ЈА ПОДЕЛИЈА ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА!

Политичките партии застапени во дијалогските преговори, речиси се договорија за сите клучни закони, кои до вчера беа сериозен камен на сонување. Компромисот или отстапките, го дадоа својот резултат, а она што наскоро би требало да се очекува е наградата - влез на Република Македонија под безбедносниот чадор. Сепак, две точки останаа нерешени, за кои сè уште лидерите на четирите политички партии се наоѓаат на дијаметрално спротивни страни. Интересно е тоа што за едната од нив, поделбата не е на власт и опозиција, како за речиси сите претходни туку, според ДПА, станува збор за поделба на македонски и на албански блок. Станува збор за решението за поранешните борци на ОНА, кое веќе една година претставува сериозен проблем.